



Влада на Република Северна Македонија



**АКЦИЈА**

**21**



**ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ДОМА**

**01.**

**ПРОЧИСТУВАЊЕ  
НА ПРАВОСУДСТВОТО**

**02.**

**ОТЧЕТНА ВЛАСТ ВО БОРБА  
ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА**

**03.**

**ХРАБРИ ЧЕКОРИ ЗА  
ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА**

**04.**

**МАСКА, ДИСТАНЦА И  
ВАКЦИНА ПРОТИВ КОВИД-19**

**05.**

**КАНАБИСОТ - ЛЕК И ОГРОМЕН  
ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ**

**06.**

**НОВА МАКЕДОНСКА  
ЕНЕРГЕТИКА**

**07.**

**ГРАДИМЕ И СЕ  
ПОВРЗУВАМЕ**

**08.**

**ПОПИС 2021 - НАЈВАЖНАТА  
СТАТИСТИЧКА ОПЕРАЦИЈА**

**09.**

**СТОП ЗА  
ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ**

**10.**

**НОВИ ЕКОНОМСКИ  
ПОТЕНЦИЈАЛИ**



# ОТЧЕТНА ВЛАСТ ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА!

- ✓ Клучно за членовите на Владата и именуваните функционери е **почитување на Кодексот за етичко однесување**
- ✓ Со конкретни мерки до **решавање на случаите за кои постои сомнеж за корупција**



# ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРЕПОРАКИ ОД ГРЕКО

- ✓ **Тест за проценка на интегритетот на членовите на Владата и нивните советници и надворешни соработници**
- ✓ **Детектирање слабости во поединечните сектори, способност за менаџирање на кризни ситуации**
- ✓ **Зајакнување на капацитетот на институциите, обезбедување поефикасни услуги кон граѓаните**



# ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ МЕЃУ АНТИКОРУЦПИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

- ✓ Целосно воспоставување на проектот
- ✓ **Безбедна и ефикасна размена на податоци** за предмети поврзани со корупција, по електронски пат
- ✓ **Брзи и ефикасни резултати** во решавањето на случаите за кои постои сомнеж за корупција





# ЕКИПРАЊЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ИСТРАЖНИТЕ ЦЕНТРИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

- ✓ Во соработка со МП ќе се екипираат и дигитализираат истражните центри во Јавното обвинителство
- ✓ Ефикасна борба против корупцијата и криминалот преку брзо решавање на предметите



# ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ИНСПЕКЦИЈА „Е-ИНСПЕКТОР“

- ✓ **Електронско поврзување и работење на сите 28 инспекциски служби**
- ✓ **Намалување на субјективното влијание на инспекторот за време на инспекцијата**



# ЕДИНСТВЕН РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА СÈ ШТО Е ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И РЕГИСТАР НА ПОДАРОЦИ

- ✓ **Домаќинско управување и постапување со државен недвижен имот**
- ✓ **Зголемување на ниво на одговорност на носителите на јавни функции без злоупотреба на државните ресурси**





# 2021 - ГОДИНА НА АНТИКОРУПЦИЈА

- ✓ **Активна кампања за подигнување свест кај граѓаните и запознавање со механизмите за спротивставување кои им стојат на располагање**
- ✓ **Воведување повикувачки (кол) центар за правни и физички лица**



# ВО 2021 НОСИМЕ ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ДОМА

- ✓ Можеме да бидеме држава на чесни политичари,  
држава која чекори напред
- ✓ Секој што ќе го прекрши законот, ќе мора да се соочи  
со одговорност





Влада на Република Северна Македонија

 **АКЦИЈА 21**   
ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ДОМА